



# Винарска Визба Попова Кула

## АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија, Република Македонија  
Тел/Факс +389 43 367 400; +389 2 3216 716; +389 2 3228 781 МК4019006111464  
ж.с/ка: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 250-0000001999-31  
[www.popovakula.com.mk](http://www.popovakula.com.mk)



### ДОЧЕК НА НОВА 2023 ГОДИНА ВО ПОПОВА КУЛА

Специјален новогодишен пакет аранжман со две ноќевања за две лица!  
Забава, дружење, активности во природа

#### Програма

##### 1 ден (31.12.2022, сабота)

Пристигнување на гостите во попладневните-приквечерните часови

Новогодишна вечер - Организирана со специјално новогодишно мени и музика во живо

##### Мени

Пијалок (чаша вино за добродојде)

Предјадење

Салата

Главно јадење

Десерт

##### 2 ден (01.01.2023, недела)

09:00-11:00 - Доручек

12:00-15:00 - Прошетка- лесно пешачење покрај прекрасниот брег на река Дошница со водич (факултативно)

18:00-19:00 – Винска тура (прошетка на гостите во производствениот дел на винаријата каде што би ги запознале како се прави високо квалитетно вино и што е потребно како суровина да се направи истото, како и кратка историја за Попова Кула и регионот)

20:00- 1:00 - Вечера со музика во живо-мени за 1-ви Јануари

(во менито е вклучен еден пијалок за добредојде, салата, ладно предјадење-ордевер, главно јадење, десерт)



# Винарска Визба Попова Кула

## АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија, Република Македонија  
Тел/Факс +389 43 367 400; +389 2 3216 716; +389 2 3228 781 МК4019006111464  
ж.с/ка: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 250-0000001999-31  
[www.popovakula.com.mk](http://www.popovakula.com.mk)

---

**3 ден (02.01.2023, понеделник)**

08:00-10:00 - Доручек

10:30-11:00 – Одјава

Цена за двајца во двокреветна соба – 340 евра

Цена за двајца во апартаменти со џакузи и 2 соби (посебни) – 420 евра

Цена за двајца во апартамент – 380 евра

Цена на двајца во двокреветна без балкон - 335евра

**Цена на трет возрасен е 150 евра.**

**Деца до 6 години – бесплатно**

**Деца до 12 години- 50% од цената на возрасен**

**Над 12 години цена за возрасен.**

Нашиот тимот ќе се потруди гостите да имаат незаборавни мигови.

За подетални информации Ве молиме да не контактирате на:

[lence@popovakula.com](mailto:lence@popovakula.com)

мобилен : + 389 75 432 600

**Web:** [www.popovakula.com.mk](http://www.popovakula.com.mk)




# Винарска Визба Попова Кула

## АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија, Република Македонија  
Тел/Факс +389 43 367 400; +389 2 3216 716; +389 2 3228 781 МК4019006111464  
ж.с/ка: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 250-0000001999-31  
[www.popovakula.com.mk](http://www.popovakula.com.mk)

Хотелот на Попова Кула располага со 28 соби и 5 апартмани опремени со Интернет, сателитска ТВ, балкон, ориентација Ј/ЈЗ.



*Релаксирачка прошетка и пикник , покрај прекрасниот брег на реката Дошница .*

*Реката Дошница е најчистата река во Македонија. Од изворот на реката, околу 20 км кој е лоциран на југ, југо/запад од Градот Демир Капија под највисокото место на планината Кожув, се до Демир Капија нема население по текот на реката. Непосредно пред да се влие во реката Вардар која поминува низ Демир Каписката клисура , реката поминува покрај ниски земјишта на Демиркаписката долина скриени во рамките на старата шума која расте по должината на реката. Совршено место за релаксациска прошетка и пикник.*

- средба за добредојде со водичот на Попова Кула*
- почетно место на тргнување Попова Кула*
- пешачење покрај лозовите насади на Попова Кула, надолу кон долината на реката*




# Винарска Визба Попова Кула

## АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија, Република Македонија  
Тел/Факс +389 43 367 400; +389 2 3216 716; +389 2 3228 781 МК4019006111464  
ж.с/ка: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 250-0000001999-31

[www.popovakula.com.mk](http://www.popovakula.com.mk)

- прошетка за враќање во Попова Кула  
- траење на прошетката 2 до 4 часа.



За арно за убаво,